

„Документацијата од член 5 точки 1, 2, 3, 4 и 7 на овој Правилник кои се поднесуваат до Комисијата а хартии од вредност, треба да бидат доставени во оригинал или нотарски заверена копија“.

Член 5

Во Образец Б-ОДБ, по зборот „потпис“ се додаваат зборовите: „односно квалификуван дигитален сертификат“.

Во Образец И-ОДБ и И-ОДБ 1 по зборот „име и презиме“ се додаваат зборовите: „односно квалификуван дигитален сертификат“.

Член 6

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за обновување на дозволата за работење на брокер.

Член 7

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

<p>Бр. 03-341/3 19 мај 2014 година Скопје</p>	<p>Комисија за хартии од вредност на Република Македонија, Претседател, м-р Елизабета Чингаровска, с.р.</p>
---	--

2461.

Врз основа на член 190 став 1 од Законот за хартии од вредност („Сл.весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 43/2014) , а во врска со член 54 став 7 од Законот за инвестициски фондови („Сл.весник на РМ“ број 12/2009, 67/2010, 24/2011 и 188/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на седницата одржана на ден 19.5.2014 година, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА СКРАТЕНА ФОРМА НА ПРОСПЕКТОТ НА ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на скратена форма на проспектоот на отворен инвестициски фонд („Сл.весник на РМ“ број 157/2009), во членот 5 по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„Скратениот проспект може до Комисијата за хартии од вредност на РМ, да се достави во електронска форма потпишан со квалификуван дигитален сертификат“.

Ставот 3 станува став 4.

Ставот 3 кој станува став 4 се менува и гласи:

„Доколку скратениот проспект се доставува во писмена форма, лицата од став 2 на овој член се должни секоја страна на проспектоот да ја парафираат, а последната да ја потпишат.“

Ставовите 4 и 5 стануваат ставови 5 и 6.

Ставот 6 се брише.

Ставот 8 се менува и гласи:

„Доколку скратениот проспект се доставуваат до Комисијата во писмена форма задолжително се доставуваат и во електронска форма на CD/DVD медиум во PDF формат“.

Член 2

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за формата и содржината на скратена форма на проспектоот на отворен инвестициски фонд.

Член 3

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

<p>Бр. 03-607/3 19 мај 2014 година Скопје</p>	<p>Комисија за хартии од вредност на Република Македонија, Претседател, м-р Елизабета Чингаровска, с.р.</p>
---	--

2462.

Врз основа на член 190 став 1 од Законот за хартии од вредност („Сл.весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 43/2014) , а во врска со член 53 став 3 од Законот за инвестициски фондови („Сл.весник на РМ“ј 12/2009, 67/2010, 24/2011 и 188/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 19.5.2014 година, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРОСПЕКТОТ НА ОТВОРЕН И ЗАТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на проспектоот на отворен и затворен инвестициски фонд („Сл.весник на РМ“број 157/2009) , во членот 3 по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„Барањето од ставот 2 на овој член може до Комисијата за хартии од вредност на РМ, да се достави во електронска форма потпишано со квалификуван дигитален сертификат“.

Член 2

Во членот 7 по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„Проспектоот може до Комисијата за хартии од вредност на РМ, да се достави во електронска форма потпишан со квалификуван дигитален сертификат“.